



# СЛУЖ

## НА ФЕДЕРАТИВНА Н

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 4 август 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. X

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1954 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 28-276, Пропаганно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

393.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ВТОРИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

##### Член 1

Во Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), по членот 90 се додаваат нови членови, кои гласат:

##### „Член 90а

Стопанските организации можат до 31 декември 1954 година да пренесуваат без надоместување една на друга предмети од основните средства.

Договорот за пренесување на предмети од основните средства без надоместување мора да биде писмен.“

##### Член 90б

На стопанската организација која врз основа на договор се здобива од друга стопанска организација без надоместување со предмет од основните средства преминуваат во поглед на тој предмет обврските за плаќање амортизација и интерес на основните средства, како и делот на амортизациониот фонд за замена што му одговара на амортизациониот дел на вредноста на предметот што се пренесува.

Обврските за плаќање амортизација и интерес на основните средства, како и соодветниот дел на амортизациониот фонд, преминуваат на стопанската организација на која се пренесува предметот, од првиот ден на наредниот месец по денот на предавањето на предметот.“

##### „Член 90в

При склучувањето на договорот за пренесување без надоместување предмет од основните средства, договорните страни можат да се договорот стопанската организација на која се пренесува предметот да преземе дел од вкупниот износ на долговите од другата договорна страна од долгорочните кредити.

Спогодбата за преземање на делот на долговите во смисла на претходниот став, има дејство само спрема оние поверители што се согласиле со таа спогодба.

Стопанската организација од која се пренесува предметот останува и натаму во обврска спрема поверителот што не се согласил за преземањето на долгот, но во тој случај стопанската организација на која се пренесува предметот должна е да и ги надомести износите што ги платила за преземениот долг.“

##### „Член 90г

Предметите од основните средства можат по средбата на чл. 90а—90в од оваа уредба да се пренесуваат и на државните органи и установи што

се овластени да изведуваат работи во сопствена режија.“

Државниот орган или установа на кои е пренесен предмет од основните средства ги уплатуваат за тај предмет амортизационите износи и интересот на основните средства во буџетот.“

##### Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 318

19 јули 1954 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

394.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА И ДАНОКОТ НА ДОБИВКАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

##### Член 1

Во членот 16 од Уредбата за распределбата на добивката и данокот на добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) се додава нов став 2, кој гласи:

„Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство може на стопанските организации на поштенско-телеграфско-телефонскиот, на железничкиот, речниот и на поморскиот сообраќај и др. да им го продолжи рокот за извршување на времената пресметка и уплатата на данокот на добивката, како и делот со кој во добивката учествува околицата, градот односно градската општина со одделни права, за 20 дена.“

Досегашниот ст. 2 станува ст. 3, а досегашниот ст. 3 се брише.

##### Член 2

По членот 24 од Уредбата се додава нов член 24а кој гласи:

„Пресметката и наплатата на данокот на добивката, на износот за резервниот фонд на стопанските организации и на делот со кој во добивката учествува околицата, градот односно градската општина со одделни права, кои по одредбите од оваа уредба се должни да ги пресметуваат и наплатуваат стопанските организации, ќе ги врши Народната банка на ФНРЈ според одредбите од Уредбата за пресметувањето, распределбата и наплатата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации.“

**Член 3**

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

**Сојузен извршен совет**

Р. п. бр. 315  
19 јули 1954 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

395.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

**УРЕДБА****ЗА ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ****Член 1**

Во Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) по членот 41 се додаваат нови членови кои гласат:

**„Член 41а**

Кредитите за постојаните обртни средства на стопанските организации се утврдуваат по истекот на секои три месеци.

Оснoв за утврдување висината на кредитите за постојаните обртни средства на стопанските организации претставува вкупниот износ на просечно користените кредити во минатото тримесечје.

Во основот за утврдување висината на кредитите за постојаните обртни средства не влегуваат кредитите за дополнителните обртни средства дадени на стопанските организации за дејноста на откупот на земјоделските производи и сировини и за дејноста на извозот и увозот.“

**„Член 41б**

Сојузниот извршен совет го определува процентот од вкупниот износ на просечно користените кредити од претходниот член, врз основа на кој на стопанските организации ќе им се утврдуваат кредитите за постојаните обртни средства во идното тримесечје.

За поодделни категории стопански организации можат да се определат различни проценти на учеството на кредитите за постојаните обртни средства во вкупниот износ на просечно користените кредити.“

**„Член 41в**

Стопанската организација може да го откаже кредитот за постојаните обртни средства или да бара негово намалување со отказан срок кој не може да биде покус од еден месец.“

**„Член 41г**

Трговските претпријатија за промет со земјоделски производи на големо и откупните претпријатија добиваат кредит за постојаните обртни средства во висина на вредноста на просечните запаси на амбалажата и едномесечната режија.“

**Член 41д**

Утврдувањето на кредитите за постојаните обртни средства на градежните претпријатија ќе се врши врз основа на вредноста на договорените работи за текуштата година.

Кредитите за постојаните обртни средства на претпријатијата од претходниот став не можат да бидат поголеми од 6% од вредноста на договорените работи за текуштата година.“

**„Член 41ф**

Одредбите на членовите 41а—41д ќе се применуваат на кредитите за постојаните обртни средства

на стопанските организации во 1954 година, со тоа што ќе се применуваат и на кредитите за постојаните обртни средства дадени до влегувањето во сила на овие одредби.

Другите одредби од Уредбата за кредитите за обртни средства и другите краткорочни кредити ќе се применуваат на кредитите за постојаните обртни средства во 1954 година, доколку не се во спротивност со одредбите на чл. 41а—41д од уредбава.“

**Член 2**

Ова уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

**Сојузен извршен совет**

Р. п. бр. 319  
19 јули 1954 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

396.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

**УРЕДБА****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА****Член 1**

Во Уредбата за финансиската инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53 и 5/54), членот 1 точката 1 се менува и гласи:

„1) контрола на примената на прописите за финансиското работење на стопанските организации, здруженијата на стопанските организации и установите со самостојно финансирање освен контрола на извршувањето на претсметката на приходите и расходите на овие установи;“

По точката 3 од истиот член се додава нова точка 4, која гласи:

„4) контрола над финансиското работење на општествените организации кои покрај месечните влогови од своите членови имаат и други приходи.“

**Член 2**

Во членот 21 ст. 1 по зборовите „стопанската организација“ се додаваат зборовите „и друго правно лице“.

Ставот 2 од истиот член се менува и гласи:

„За дејствието од точ. а) од претходниот став ќе се казни со парична казна до 50.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или во друго правно лице“.

**Член 3**

По членот 21 се додава нов член 22, који гласи:

„Со парична казна до 200.000 динари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни физичко лице што се занимава со самостојна стопанска дејност ако го стори дејствието од претходниот член.“

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок одговорниот службеник во државно надлештво или установа ако го стори дејствието од точ. а) од претходниот член, како и одговорното лице во банката ако не му дозволи на финансискиот инспектор да ја изврши контролата по одредбите од оваа уредба.“

Сегашниот член 22 станува член 23.

## Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 317  
19 јули 1954 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 397.

Врз основа на одделот I од главата V, и одделот 7 од главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, чл. 76 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, 56/54) и чл. 25 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА КОНТРАХИРАЊЕ НА ПЧЕНКАТА ОД РОДОТ НА 1954 ГОДИНА СО ДАВАЊЕ АВАНСИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ**

1. Овластените претпријатија за промет со жита (во натамошниот текст: овластените претпријатија) можат да контрахираат пченка од родот на 1954 година, со давање аванси на земјоделските производители.

Претпријатијата од претходниот став вршат контрахирање на пченката непосредно или преку откупните станици.

2. Овластените претпријатија можат за контрахирањето количини пченка од родот на 1954 година да им даваат на земјоделските производители на пченка аванси во готови пари и тоа во висина од 8 динари за 1 килограм.

Авансите се даваат при потпишувањето на договорите за испорака што се склучуваат со производителите на пченка.

3. Овластените претпријатија можат да вршат контрахирање на пченка од 1 август до 30 септември 1954 година.

4. Контрахирањето на пченка се врши по цената од 17 динари за 1 килограм со 14% влага и со најмногу 2% дефектни зрна. Ако се договора жолта пченка таа смее да има до 5% зрна од бела пченка, а ако се договора бела таа смее да има до 2% жолти зрна.

Со договорот за испорака на пченката се утврдуваат бонификациите во цената за случај на отстапување од квалитетите цитирани во претходниот став.

5. Со договорот за испорака на пченката може да се предвиди и испорака на пченка во кочан. За испорака пченка во кочан цената и авансот ќе се пресметуваат сразмерно со цената и авансот што се даваат за пченката во зрно со квалитетот цитиран во точ. 4 од оваа одлука.

6. Овластените претпријатија можат, врз основа на договорите за испорака пченка, а во висина на авансите утврдени со договорите, да добијат кредит од Народната банка на ФНРЈ.

7. Кредитите добивени за покрите на авансите овластените претпријатија се должни да и ги вратат на Народната банка на ФНРЈ веднаш по преземањето на контрахирањето количини пченка, а најдоцна во рок од 30 дена по извршената конечна шесметка со производителите.

Целиот износ на кредитите од точ. 6 овластените претпријатија мораат да и го вратат на Народната банка на ФНРЈ најдоцна до 1 март 1955 година.

8. На кредитите за авансите овластените претпријатија и плаќаат на банката интерес по нормата од 2% годишно.

9. Производителите на пченка не плаќаат интерес на примениот аванс.

Ако производителот не ги испорачи контрахираните количини пченка во договорениот срок должен е на овластеното претпријатие да му го плати пропишаниот затезен интерес од денот на приемот на авансот до денот на испораката на пченката, како и договорните казни.

10. Платениот интерес на кредитот овластените претпријатија ќе го засметаат во продажната цена на пченката.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1954 година.

Р. п. бр. 328  
30 јули 1954 година  
Белград

## Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател.  
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

## 398.

Врз основа на одделот II од Одлуката за поврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со чл. 2 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1954 ГОДИНА**

1) Во Одлуката за даночните стопи на данокот на доход за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54), на крај на точката 7 од главата IV место точка се става точка и записка и се додава нова точка, која гласи:

„8) На приходите од дополнителниот работен однос односно на приходите од хонорарната работа од чл. 2 на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на доход од 3 јули 1954 година — по стопата од 5%.“

2) Во последниот став од главата 4 место зборовите: „по горните точки од 1—7 под IV, не се плаќа данокот на промет“ се ставаат зборовите: „по горните точки од 1—8 под IV не се плаќа данокот на промет, ниту данокот по тие точки влијае на висината на даночниот цензус за здобивање со или за губење на некакви права.“

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1954 година. Ако на приходите од точ. 1 на оваа одлука е наплатен данокот и пред 1 август 1954 година, ќе се врати по барање од лицето од кое е наплатен.

Р. п. бр. 314  
13 јули 1954 година  
Белград

## Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

## 399.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) и чл. 27 точ. 3 од Уредбата за надворешно-трговското послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

## ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ КРЕДИТИРАЊЕТО НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ И ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ИСПОРАКИ НА СТРАНСТВОТО

I. Стопанските организации што имаат намерение да извонат градежни работи односно да вршат испорака и монтажа на инвестициони добра во странство, а потребен им е девизен или динарски кредит или гаранција за вршењето на тие работи, ќе се обрнат непосредно до Народната банка на ФНРЈ со барање за добивање кредит односно гаранција.

II. Народната банка на ФНРЈ ќе го одобрува барањот кредит односно ќе дава гаранција врз базата на оценката за рентабилност на работата.

При одобрувањето на кредитот Народната банка на ФНРЈ цени дали стопанската организација е технички способна за изведба на градежните работи односно за испорака и монтажа на инвестициони добра во странство.

III. Барањето за добивање кредит односно гаранција мора да ги содржи податоците врз основа на кои Народната банка на ФНРЈ може да ја оцени рентабилноста на работата, а особено податоците:

- 1) за предметот и вредноста на работата;
- 2) за основните средства кои стопанската организација има намерение да ги одвои или набави за изведба на градежните работи односно монтажа;
- 3) за видовите и количините на репродукциониот материјал и производите што ќе се извонат од земјата за таквата работа;
- 4) за сроковите на испораката и монтажата односно за временскиот план за изведба на работите;
- 5) за структурата на понадената цена, со поблиски податоци за укалкулираните видови и количини материјали, работната сила и другите трошоци по домашните и светските цени;
- 6) сметката на динарскиот рентабилитет, сметајќи по цената за иста работа во земјава;
- 7) сметката на доларскиот рентабилитет, сметајќи по светските цени;
- 8) за износот и валутата на времената гаранција за учеството на лицитацијата, како и за постојаните гаранции во случај на преземање на работата, со назив на фирмата и установата во чија корист гаранцијата би требало да се издаде;
- 9) за износите на потребните динарски и девизни кредити, со ознака на валутата, сроковите за користење и отплата на кредитите;
- 10) претсметка на девизниот оттек и притек, од која може да се види колку девизи и кога стопанската организација ќе изнесе од земјава, како и колку, кога и по кои основи ќе внесе девизи во земјава.

IV. Кредитите по оваа одлука ќе ги дава Народната банка на ФНРЈ без конкурс.

На овие кредити стопанските организации плаќаат интерес, а тоа:

- 1) За обртните средства по нормата од 6% годишно;
- 2) за инвестиционите кредити по нормата од 3% годишно.

V. Стопанските организации се должни во срок од 30 дена од денот на полноважноста на склучените договори за изведба градежни и монтажни работи и за испорака инвестициони добра, да им поднесат на надлежните органи пријави за склучување на тие договори.

Стопанските организации што ги склучиле договорите од претходниот став пред влегувањето во сила на оваа одлука, должни се за тие договори да поднесат пријава во срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

VI. Народната банка на ФНРЈ ќе врши контрола на наплатата од резервниот материјал и извршените услуги, како и контрола за враќањето на машините користени за изведба на работите.

Стопанските организации се должни во срок од 90 дена од завршетокот на работите односно испораката на инвестиционите добра да и' поднесат на Народната банка на ФНРЈ конечна пресметка на извршената работа односно испорака.

VII. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Решението за начинот на одобрувањето на изведбата на градежни работи, испорака и монтажа на инвестициони добра во странство и нивното кредитирање. („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2 /54).

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 322

30 јули 1954 година

Белград

## Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот,

Мома Марковиќ, с. р.

Потпретседател,

Родолуб Чолаковиќ, с. р.

## 400.

Врз основа на чл. 20 ст. 2 од Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

## ЗА УСЛОВОТ ПОД КОЈ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ ПРЕДМЕТИ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАДОЛЖУВАЊАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. Стопанските организации можат предметите од основните средства што се определени за производство по задолжувањата на Југословенската народна армија да ги пуштаат во промет само под услов своите капацитети да ги одржат во таков состав што ќе им овозможи наведеното производство да го извршат во обемот со кој се задолжени.

2. Ако некоја стопанска организација што има основни средства наведени во претходната точка од економски разлози бара измена на својот предмет на работење, оваа измена може да ја изврши само врз основа на одобрение од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет, а по предлог од Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 320

21 јули 1954 година

Белград

## Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмаковиќ, с. р.

401.

Врз основа на чл. 416 од Уредбата за кредитите за обртни средства и другите краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54 и бр. 32/54), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОЦЕНТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ПОСТОЈАНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА ВО ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО КОРИСТЕНИТЕ КРЕДИТИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. — Висината на кредитите за постојаните обртни средства на стопанските организации, освен трговските и угостителските претпријатија, се утврдува во висина од 90% од вкупниот износ на просечно користените кредити во минатото тримесечје.

2. — Висината на кредитите за постојаните обртни средства на трговските и угостителските претпријатија се утврдува во висина од 80% од вкупниот износ на просечно користените кредити во минатото тримесечје

3. — Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 283  
10 јули 1954 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

402.

Врз основа на чл. 12 точ. 8 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 9 од Законот за „Партизанската споменица 1941“, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА „ПАРТИЗАНСКАТА СПОМЕНИЦА 1941“**

## Член 1

Во членот 1 од Правилникот за извршување на Законот за „Партизанската споменица 1941“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 62/46), се додава нов став кој гласи:

„По исклучок, упатувањето на носителот на „Партизанската споменица 1941“ на бањско или климатско лекување се врши и врз основа на мислењето од некоја од лекарските комисии предвидени во Правилникот за оснивањето, составот и работењето на лекарските комисии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 62/50), Правилникот за лекување на воените инвалиди од војните и за давање протези („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/51), Уредбата за социјалното осигуравање на воените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53) и Уредбата за социјалното осигуравање на службениците во ресорот на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/53).

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“

Р. п. бр. 321  
27 јули 1954 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

403.

Врз основа на чл. 29 од Уредбата за кредитите за обртните средства и за другите краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ КАЈ БАНКАТА И НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО ЖИРО СМЕТКАТА**

1. Заводите за социјално осигурување плаќаат по краткорочните кредити кај банката интерес по нормата од 6% годишно, која ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

2. На побарувањата на заводите за социјално осигурување по жиро сметката банката плаќа интерес по нормата од 3% годишно, почнувајќи од 1 април 1954 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 325  
30 јули 1954 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

404.

Врз основа на одделот П од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со чл. 4 од Уредбата за девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ШТО ЌЕ ГИ РЕАЛИЗИРААТ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ, УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА**

I. Општествените организации и установите кои во рамките на својата дејност определена со нивните правила или со други прописи ќе реализираат девизни средства по нестоковен основ, можат да располагаат со така реализираните девизни средства во целост, т. е. можат да ги употребат за сопствени плаќања во странство или да ги отстапат на девизното пресметковно место преку Народната банка на ФНРЈ.

Организациите и установите до кои се однесува одредбата од горниот став се:

- 1) општествените организации;
- 2) здравствениите и социјалните организации и установи;
- 3) научните организации и установи;
- 4) културно-уметничките организации и установи;
- 5) Сојузот на спортовите на Југославија;
- 6) сојузите на физкултурните и спортските организации што не се опфатени со Сојузот на спортовите на Југославија.

II. Оние општествени организации и установи од горната точка, кои за свои потреби ќе добијат девизни средства по званичниот курс од Централниот

девизен фонд, а кои ќе реализираат девизни средства на начинот предвиден во горната точка, должни се од вака реализираните девизни средства да и' го отстапат на Народната банка на ФНРЈ по званичниот курс износот добивен за нивните потреби од Централниот девизен фонд. Со преостанатиот дел на износот на реализираните девизни средства овие организации можат да располагаат според одредбата од ст. 1 на горната точка.

III. Народната банка на ФНРЈ им става на слободно располагање за лични потреби на научните работници, на книжевниците, уметниците, инженерите, лекарите и на другите стручњаци 30% од девизните средства што потекнуваат од нивните лични научни, уметнички и стручни работи и хонорари реализирани во странство или од дејноста на овие лица во земјава за сметка на странци.

Ставањето на располагање делот на внесените девизни средства над процентот од претходниот став ќе го одобрува по исклучок, во оправдани случаи, сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

IV. Во исклучителни случаи на државните органи и установи, на установите со самостојно финансирање, на општествените организации и на приватните лица што ќе примат или внесат во земјава девизни средства по основот на наследство, помош, подароци и друг имот здобивен во странство, Народната банка на ФНРЈ ќе им го стави на располагање делот на внесените средства што ќе го одреди сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет. На корисниците на наследство во странство им се става делот на девизите на слободно располагање на начинот предвиден во Решението на Министерот на финансите на ФНРЈ бр. 20823 од 22. атомври 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/51).

V. Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет може да ги пропише мерилата по кои сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет ќе дава девизни средства на слободно располагање.

VI. Органите, установите, организациите и лицата од одделот III и IV на оваа одлука не можат девизните средства што ќе им бидат ставени на слободно располагање да ги продаваат на девизното пресметковно место.

VII. Своего право на определениот процент од девизите органите, установите, организациите и лицата од одделот III и IV можат да го реализираат во срок од една година, сметајќи од денот кога му е пресметана дознаката на корисникот од страна на банката.

VIII. Упатства за извршување на оваа одлука донесува сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет, а технички упатства Народната банка на ФНРЈ.

IX. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Решението од Министерот на финансите на ФНРЈ бр. 15889 од 16 јуни 1952 година за располагање со девизите реализирани по нестоковен основ од страна на општествените организации и установи.

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на девизите пресметани на корисникот од страна на Народната банка на ФНРЈ по 1 јануари 1954 година.

Р. п. бр. 337

30 јули 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот,

Мома Марковиќ, с. р.

Потпретседател,

Родолуб Чолаковиќ, с. р.

405.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА УПОТРЕБА НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕДВИДЕНИ ЗА НЕСТОКОВНИТЕ ПЛАЌАЊА ВО 1954 ГОДИНА ЗА КУПУВАЊЕ СТОКИ ОД СТРАНСТВО

1. Државните органи и установи, установите со самостојно финансирање и општествените организации што примаат дотации од буџетот, можат средствата што им се доделени од Централниот девизен фонд за нестоковни плаќања во странство во 1954 година, да ги употребат за купување стоки од странство. Поединечни решенија за одобрување на ова вирманирање донесува сојузниот односно републичкиот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

2. Средства од претходната точка што ќе се употребат за купување стоки од странство ќе им ги продава Народната банка на ФНРЈ на корисниците по средниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 327

30 јули 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот,

Мома Марковиќ, с. р.

Потпретседател,

Родолуб Чолаковиќ, с. р.

406.

Врз основа на ст. 2 од одделот 1 на Сојузниот општествен план за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/54), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ НА ОГРЕВНОТО ДРВО ЗА 1954 ГОДИНА

1. Републичките извршни совети ќе им ги утврдат на поодделни производители (дрвно-индустриски претпријатија, шумски стопанства, дирекции на шуми, шумарији), контингентите на огревното дрво што се должни тие најдоцна до крајот на 1954 година да им го продадат (испорачат) на трговските претпријатија и на другите потрошувачи, а кои вкупно ќе изнесуваат:

|                           |         |                        |
|---------------------------|---------|------------------------|
| во НР Србија              | најмалу | 520.000 м <sup>3</sup> |
| во НР Хрватска            | „       | 1.560.000 „            |
| во НР Словенија           | „       | 300.000 „              |
| во НР Босна и Херцеговина | „       | 1.080.000 „            |
| во НР Македонија          | „       | 110.000 „              |
| во НР Црна Гора           | „       | 10.000 „               |

2. Количините на огревното дрво од точ. 1 на оваа одлука предимствено ќе се обезбедат од запасите што постојат и од текуштото производство на дрвото исечено до 1 април 1954 година.

Ако од запасите и текуштото производство на дрвото исечено до 1 април 1954 година не може да се обезбедат утврдените количини, мањокот ќе се намира со подобро користење и со намалување на отпадоците од веќе исечените стебла, со проширување на проредените и санитарните сечења, а по потреба и со дополнителни летни сечења.

Во 1954 година не може да се испорачува огревното дрво што е сечено по 1 октомври 1954 година.

3. Во прописите што ќе се донесат врз основа на оваа одлука не можат да се именуваат корисниците на контингентите.

4. Републичките извршни совети можат да пропишуваат мерки потребни за обезбедување испорачките на количините на огревното дрво утврдени во точ. 1 од оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 338

30 јули 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот

Потпретседател,

Мома Марковиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

407.

Врз основа на одделот 1 од главата XXX, а во врска со одделот 1 од главата VI на Сојузниот општествен план за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ, бр. 13/54), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ДРВОТО НА ПЕЊУШКА

1. Се определуваат највисоките цени на дрвото на пењушка за 1 кубен метар маса во усправена положба со корка и со сите отпадци, освен шуплини и гнилежи, и тоа во:

|                        | четинари     | листари    |
|------------------------|--------------|------------|
| НР Србија              | 2.600 динари | 850 динари |
| НР Хрватска            | 2.650 „      | 930 „      |
| НР Словенија           | 2.650 „      | 660 „      |
| НР Босна и Херцеговина | 2.250 „      | 600 „      |
| НР Македонија          | 2.800 „      | 480 „      |
| НР Црна Гора           | 1.900 „      | 380 „      |

Овие цени претставуваат просек на највисоките цени што ќе се определат на начинот од точ. 2 на оваа одлука за поодделни шумски реони, видови дрва и сортименти.

2. Врз основа на најниските цени што ги поделиле народните републики во смисла на одредбата на одделот 3 од главата XXX на Сојузниот општествен план за 1954 година со своите општествени планови и натаму разработиле, републичките извршни совети ќе ги утврдат највисоките цени за поодделни шумски реони, видови дрва и сортименти, така нивниот просек да не ги премине највисоките цени определени во претходната точка за односната народна република.

3. Разликите меѓу утврдената најниска и реализираната цена на дрвото на пењушка ќе ги уплатуваат шумските стопанства, без обзир дали се организирани како претпријатија или како установи со самостојно финансирање, на одредена сметка, што ќе ја отвори републичкиот извршен совет кај Народната банка на ФНРЈ. Средствата на овие сметки можат републичките извршни совети да ги употребат само за унапредување на шумарството на подрачјето на народната република.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 332

30 јули 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот,

Потпретседател,

Мома Марковиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

408.

Врз основа на ст. 5, одделот 4 од главата XVI и главата XXXV од Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ПРИМЕНА НА ЕКОНОМСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ШУМИТЕ

1. Установите со самостојно финансирање што се занимаваат со одгледување на шумите или со одгледување и експлоатација на шумите, можат во 1954 година да ги користат во полн износ средствата уплатени на име амортизација што се содржани во цената на дрвото на пењушка, и тоа како делот предопределен за замена на основните средства, така и делот наменет за реконструкција и одржување на капацитетите што постојат.

2. Установите од претходната точка ќе го пресметуваат и уплатуваат интересот на основните средства по општите прописи што важат за стопанските претпријатија, а по интересната норма од 6% годишно од вредноста на основните средства.

3. Вкупниот приход на установите од точ. 1 на оваа одлука ја претставува реализираната вредност на редовниот принос и другите шумски производи, како и реализираната вредност на вонредниот принос (претхврат). Кога од вкупниот приход ќе се одбие вкупниот расход се добива вкупниот вишок на приходите што ја содржи добивката и приходот од реализираниот вонреден принос (претхврат). Така добивениот вкупен вишок на приходите ќе се смета како добивка што е подложна на расподелба и оданочување по општите прописи што важат за стопанските претпријатија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1954 година.

Р. п. бр. 333

30 јули 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот,

Потпретседател,

Мома Марковиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

409.

Врз основа на одредбите од главата XII во врска со одделот 1 од главата V и точ. 2а од главата XXXVII на Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, ВРЗУВАЧКИ, ГОРИВА И МАЗИВА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

1. Во Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на вештачки губриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазива за земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) се менува точ. 1 под а) и гласи:

#### „а) Вештачки губриња

(Дин. по тона)

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| аа) од домашното производство:                                               |                    |
| суперфосфат — — — — —                                                        | 12.000             |
| калциум цијанамид — — —                                                      | 31.000 (Руше)      |
|                                                                              | 36.000 (Дуги Рати) |
| амон сулфат за непосредна употреба кај земјоделските производители — — — — — | 28.600             |

|                           | (Дин. по тона) |
|---------------------------|----------------|
| амон сулфат за мешани гу- |                |
| бриња — — — — —           | 19.000         |
| нитрофоскал — — — — —     | 25.000         |
| кас — — — — —             | 20.500         |
| амонфос — — — — —         | 19.500         |
| нитрофос — — — — —        | 22.500         |
| 6б) од увозот:            |                |
| калкамон салпетер — — —   | 25.500         |
| чилска шалитра — — —      | 28.000         |
| Томасова згура, — — —     | 14.000         |
| Калиеви соли (хлорид) — — | 13.500         |
| Калиев сулфат — — —       | 29.000         |

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 24 јуни 1954 година.

Р. п. бр. 335  
30 јули 1954 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

#### 410.

Врз основа на одредбите од главата ХЛI во врска со одделот 1 од главата V и точ. 2а од главата XXXVII од Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

#### ОДЛУКА

#### ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА СЕМЕНСКА СТОКА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

1. На земјоделските производителни организации (на земјоделските добра, установите, економиите и земјоделските задруги) и на индивидуалните земјоделски домаќинства им се одобрува при купувањето на семенската стока потребна за производството во земјоделството попуст од продажната цена на производителот (семенското претпријатие односно земјоделското добро), и тоа за:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| пченица — — — — —      | 8 дин. по 1 кг  |
| рж — — — — —           | 8 дин. по 1 кг  |
| јачмен — — — — —       | 8 дин. по 1 кг  |
| пченка хибридна — — —  | 18 дин. по 1 кг |
| пченка чистосортна — — | 12 дин. по 1 кг |
| пченка брзак — — — —   | 12 дин. по 1 кг |

2. Надоместувањето во висина на попустот определен во претходната точка можат да го реализираат само семенските претпријатија како и земјоделските добра што продаваат атестирана семенска стока од сопственото производство, ако семенска стока од домашното производство им продаваат на земјоделските производителни организации или на индивидуалните земјоделски домаќинства.

3. Износот на применото надоместување ќе се употреби за наградување на производителите на квалитетно семе, како и за покрите на трошоците за пречистување и за обезбаравање на семето.

Исплатата на премиите на производителите на квалитетно семе ја вршат семенските претпријатија при откупот односно апробирањето на семенската стока.

4. Како семенска стока се смета само стоката што им одговара на условите пропишани во чл. 5 и 7 од Законот за прометот со семенска стока.

5. Регресирањето на чистосортното и хибридно семе на пченката од берењето 1954 година, ќе се изврши по веќе договорените услови меѓу семенските претпријатија и производителите.

6. Се овластува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство, по потреба, да донесе поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 334  
30 јули 1954 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

#### 411.

Врз основа на чл. 23 точ. е) од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) Сојузниот извршен совет донесува

#### ОДЛУКА

#### ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО ДА ГИ ОДОБРУВА ИЗНОСИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ВО СТРАНСТВО ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ РЕЗЕРВИ

1. Се овластува Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет да донесува решенија за одобрување од општествените резерви износите за купување во странство лиценци како и материјали за реконструкција на претпријатијата што постојат и за унапредување на производството.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 323  
30 јули 1954 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

#### 412.

Врз основа на чл. 27 ст. 2 од Законот за таксите, Сојузниот извршен совет донесува

#### ОДЛУКА

#### ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ТАКСИТЕ НА АРОНДАЦИЈАТА НА ИМОТОТ НА ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА

1. Се ослободува од плаќањето на сите такси (административни и судски) размената на поодделни парцели на земјиште на приватни лица што ја вршат овие со цел на арондација на своите имоти.

2. Ослободувањето од плаќањето на таксите по претходната точка се признава врз основа на уверението со кое се потврдува дека размената се врши со цел на арондација, а што го издава народниот одбор на околицата (градот), на чие подрачје се наоѓа земјиштето.

3. Објасненија за примена на оваа одлука ќе дава сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува наоѓа земјиштето.

Р.п. бр. 324  
30 јули 1954 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

## 413.

Врз основа на одредбите од главата XLI во врска со одделот 1 од главата V и точ. 2а од главата XXXVII од Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА МОРСКОТО И ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО**

1. Во Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на индустриски производи за морското и езерското рибарство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) се вршат следни измени и дополненија:

1) Точ. 1 ст. 1 се менува и гласи:

„На рибарските задруги, на општите земјоделски задруги и на селанските работни задруги што се занимаваат со риболов, на рибарските стопански организации (на рибарските претпријатија) и на рибарите кога купуваат индустриски производи за морското и езерското рибарство им се одобрува попуст по одделни видови индустриски производи во процент од продажната цена на производителот, односно по еден килограм“.

2) Во точ. 1 под а) во 7 ред, изразот „45 до 60 мм“ се менува и гласи: „40 до 60 мм“.

3) Во точ. 1 под а) последниот ред се менува и гласи: „плута изработена и во плочи, олово леено и во плочи“.

4) Во точ. 1 под б) на крајот се додава:

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| „петрол за мотори — — — — — | 33   |
| бензин — — — — —            | 35“. |

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 24 јуни 1954 година.

Р. п. бр. 331

30 јули 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

## 414.

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА АПОТЕКИТЕ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ**

1. Народната банка на ФНРЈ ќе им дава на аптеките, кои се установи со самостојно финансирање, за нивното редовно работење кредити за обртните средства, и тоа:

а) за покрите на вредноста на запасите на лековите и другиот санитарски и апотекарски материјал по набавните цени најмногу до 6 месеци;

б) за износот на едномесечните плати заедно со придонесот за социјално осигурување;

в) за износот на едномесечните трошоци на режиијата што се плаќаат однапред, како и на едномесечниот износ на амортизацијата.

Срокот за враќање на кредитите од претходниот став се определува согласно меѓу банката и аптеките, со тоа што да не може да биде подолг од 31 декември на годината во која ќе се одобри кредитот.

2. Ако се јави епидемија — инфективни болести или заразни болести кај добитокот, Народната банка на ФНРЈ може да им дава на аптеките одделни дополнителни кредити за набавка на на-

големените количини лекови и друг санитарски и апотекарски материјал, и тоа за сето време додека трае епидемијата.

3. Во аптеките во краиштата оддалечени од центрите за снабдување и во краиштата потешко пристапни за време на зимските месеци, Народната банка на ФНРЈ може да дава дополнителни кредити за набавка на поголеми запаси на лекови и санитарски и апотекарски материјал.

Овие кредити можат да се даваат за периодот ноември—март, а за покрите на вредноста на тримесечните запаси на лековите и санитарскиот и апотекарскиот материјал.

4. Интересната норма по кредитите на аптеките од точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука изнесува 6% годишно.

На кредитите што се дадени пред 1 јануари 1954 година оваа норма ќе се применува од 1 јануари 1954 година, а за другите кредити од денот на склучувањето на договорот за кредитот.

5. На побарувањата од аптеките по жиро сметката банката плаќа интерес по нормата од 3% годишно.

6. На здравствените установи, што се установи со самостојно финансирање, Народната банка на ФНРЈ може да им дава одделни дополнителни кредити во зимскиот период, и тоа:

а) за набавка на јаглен;

б) за наголемување на запасите на прехранбените артикли.

Кредитот под а) ќе се одобрува до 30 септември текуштата година со срок на исплатата најдоцна до 31 март идната година, а кредитите под б) ќе се одобруваат до 30 ноември на текуштата година со срок за исплата најдоцна до 30 април идната година.

7. Интересната норма по кредитите на здравствените установи од точ. 6 изнесува 6% годишно, а се применува од денот на склучувањето на договорот за кредитот.

8. На побарувањата од здравствените установи од точ. 6 по жиро сметката банката плаќа интерес по нормата од 3% годишно.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 336

30 јули 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

## 415.

Врз основа на одделот 1 и точ. 2 ст. 2 од главата XX на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 8 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИТЕ (ГРАДОВИТЕ) ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРУПИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА МОЖАТ ДА ГИ НАГОЛЕМАТ ИЗНОСИТЕ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ ПЛАТИ**

1. Се овластуваат народните одбори на околиците (градовите) односно нивните собори на производители, водејќи сметка за тежината и условите на работата, да можат да ги наголемат износите на пресметковните плати, и тоа на:

- 1) весничарските претпријатија — — до 18%
- 2) градежните и хидроградежните претпријатија за нивните тунелски градилишта — — — — — до 15%
- 3) каменоломите со стручна обработка на каменот и на печатниците — — до 10%
- 4) градежните и хидроградежните претпријатија и на претпријатијата за спасување и влечење бродови — — до 5%

Процентите на наголемувањата на пресметковните плати по ова решение ги вклучуваат досегашните пониски проценти на наголемувањата на пресметковните плати што за поодделни од цитираните групи претпријатија беа предвидени со Сојузниот општествен план за 1954 година.

П. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а одобрените наголемувања на пресметковните плати ќе важат од 1 јануари 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 95  
30 јули 1954 година  
Белград

Го застапува Претседателот  
на Одборот за стопанство  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

416.

Врз основа на одредбата од главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1954 година и точ. I под 4 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ ЗА ИЗВОЗ СВИЊИ И СВИЊСКО МЕСО, НА ГОВЕДА И ГОВЕДСКО МЕСО

1. Се утврдуваат следните контингенти за извоз свињи и свињско месо, на говеда и говедско месо за август 1954 година:

- а) на свињи и свињско месо — — — 3.500 тона
- б) на говеда и говедско месо — — — 2.000 „

2. Производите од претходната точка можат да се извезуваат само со одобрение од Управата за надворешна трговија.

Управата за надворешна трговија ќе им го одобрува извозот во рамките на утврдените контингенти на оние извозници чијшто работа ќе ги оцени како комерцијално најповолни Сојузната надворешнотрговска комора, без обзир дали се склучени пред или по влегувањето во сила на ова решение.

3. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за утврдување контингентите за извоз свињи и свињско месо, на говеда и говедско месо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/54).

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 94  
30 јули 1954 година  
Белград

Го застапува Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

417.

Врз основа на одредбата од главата XXIX од Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 4 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЗ ОПРЕДЕЛЕНА КОЛИЧИНА ОТПАДОЦИ ОД ПРЕРАБОТЕНА СУРОВА НАФТА (УЉЕ ЗА ГОРЕЊЕ)

1. Во точ. 1 од Решението за дозвола за извоз определена количина отпадоци од преработена сурова нафта (уље за горење) („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/54) се менува количината цитирана во четвртиот ред од „20.000 тона на 40.000 тона“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 77  
26 јули 1954 година  
Белград

Го застапува Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

418.

Врз основа на одредбата од главата XXIX од Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 4 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ДОЗВОЛА НА ИЗВОЗ ОПРЕДЕЛЕНА КОЛИЧИНА ПЛИНСКО УЉЕ

1. По исклучок од одредбата на точ. 1 под б) од Времената одлука за забрана на извозот и за контингентирање на некои производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) се позволува извоз на 15.000 тони плинско уље (гранката 113).

2. Одобренијата за извоз во границите на контингентот определен во претходната точка ќе ги издава Управата за надворешна трговија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 83  
27 јули 1954 година  
Белград

Го застапува  
Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

419.

Врз основа на одредбата од главата XXIX од Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 4 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ИЗВОЗНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА ПОЦИНКУВАНИ ШАВНИ ЦЕВКИ**

1) Се одредува извозниот контингент од 1.000 тона поцинкувани шавни цевки (гранката 114 — црна металургија).

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 82  
27 јули 1954 година  
Белград

Го застапува  
Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

420.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА ПОЦИНКУВАНИ ШАВНИ ЦЕВКИ**

1. Пресметувањето на разликата во цените при извозот на поцинкувани шавни цевки (гранката 114 — црна металургија) ќе се врши по коефициентот 1,35.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 78  
27 јули 1954 година  
Белград

Го застапува  
Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

421.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА ПИРИТНИ ИЗГОРЕТИНИ**

1. Пресметувањето на разликата во цените при извозот на пиритни изгоретини (гранката 120 — хе-

миска индустрија) ќе се врши по коефициентот 2,00.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 84  
27 јули 1954 година  
Белград

Го застапува  
Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

422.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА ГУМИЦИ ЗА БРИШЕЊЕ**

1. Пресметувањето на разликата во цените при извозот на гумици за бришење (гранка 126 — индустрија на гума) ќе се врши по коефициентот 2,00.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени почнувајќи од 1 јули 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 75  
27 јули 1954 година  
Белград

Го застапува  
Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

423.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ НА СУРОВИ ПАМУЧНИ ПАНТЛИКИ ЗА МАШИНИ ЗА ПИШУВАЊЕ**

1. Пресметувањето на разликата во цените при увозот на сурови памучни пантлики за машини за пишување (гранката 124 — текстилна индустрија) ќе се врши по коефициентот 1,50.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени почнувајќи од 1 јули 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 79  
27 јули 1954 година  
Белград

Го застапува  
Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

424.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ**

1. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот, што е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54), се вршат следни измени:

во гранката: земјоделство под редниот број:

- 1) „Жива говеда“ се намалува коефициентот од 0,65 на 0,55;
- 2) „Живе свиње“ се намалува коефициентот од 0,60 на 0,50;
- 3) „Говеђе месо“ се намалува коефициентот од 0,70 на 0,55;
- 4) „Свињско месо“ се намалува коефициентот од 0,65 на 0,50.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 93  
30 јули 1954 година  
Белград

Го застапува Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

425.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ**

1. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот, што е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54), се вршат следни измени и дополненија:

во гранката 119 (електроиндустрија):

- под редниот број 11 — „Трансформатори“ се наголемува коефициентот од 2,00 на 2,50;
- под редниот број 15 — „Галвански елементи“ се наголемува коефициентот од 2,00 на 2,50;
- под редниот број 19 — „Велике ротационе машини“ се наголемува коефициентот од 2,25 на 2,50;
- под редниот број 20 — „Средње ротационе машини“ се наголемува коефициентот од 2,25 на 2,50;

— под редниот број 22 — „Расклопни апарати за високи и ниски напон“ се наголемува коефициентот од 2,25 на 2,50.

По редниот број 27 од оваа гранка се додава нов реден број 28 кој гласи:

„Разводне плоче — — — — — коефициент 2,50“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз на стоките од точ. 1 склучени почнувајќи од 19 март 1954 година што не се наплатени.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 86  
27 јули 1954 година  
Белград

Го застапува  
Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

426.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ**

I. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот, што е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54) се вршат следни измени и дополненија:

1) Во гранката 117 (метална индустрија) се менуваат редните броеви 29, 32 и 43 и гласат:

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| „29. Мотори са унутрашњим сагоревањем — — — — — | коефициент 2,00 |
| 32. Гучни алат — — — — —                        | 2,50“           |
| 43. Будилници — — — — —                         | 2,50“           |

2) Во гранката 120 (хемиска индустрија) се менуваат редните броеви 2 и 29 и гласат:

„2. Етерична уља: oleum lavandulae latifoli chelidrisi коефициент 1,50

29. Екстракти, изузев бухачевот — — — — — 1,35“

Во истата гранка, по редниот број 89 се додава нов реден број, кој гласи:

„90. Бухачев екстракт (extractum pyrethri) — — — — — коефициент 1,50“.

II. Коефициентот утврден со ова решение за рачниот алат ќе се применува на оние работи за извоз на таа стока што се склучени почнувајќи од 19 март 1954 година, а не се наплатени, додека другите коефициенти утврдени со ова решение ќе се применуваат од денот кога ќе влезе ова решение во сила.

III Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 91  
30 јули 1954 година  
Белград

Го застапува Претседателот  
на одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

427.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

I. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот, што е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54), се вршат следни измени и дополненија:

1) Во гранката 122 (дрвна индустрија) под редниот број 10 „сандуци“ се наголемува коефициентот од 1,25 на 1,50.

Во истата гранка, зад редниот број 28 се додава нов реден број 29, кој гласи:

„Производи домаће радиности“ коефициент 2,00.

2) Во гранката 127 (прехранбена индустрија) зад редниот број 53 се додава нов реден број кој гласи:

„54. „Мараска“ (вишња) — сува и њене прераѓевине у сукус, пулпу и сл. — коефициент 1,00“.

3) Во гранката 125 (индустрија на кожа) редниот број 7 се менува и гласи:

„7. Кожно ремење — — — — — коефициент 1,50“.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени почнувајќи од 1<sup>а</sup> јуни 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 78

26 јули 1954 година

Белград

Го застапува Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

428.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

1. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот, што е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при

увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54), се врши следна измена:

во гранката 123 (индустрија на дрвења, целулоза и хартија) редниот број 19 се менува и гласи:

„19. Лепенка — — — — — коефициент 1,50“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени почнувајќи од 10 јули 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 92

30 јули 1954 година

Белград

Го застапува Претседателот  
на Одборот за стопанство,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

429.

Врз основа на чл. 64 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) а во согласност со Државниот секретар за работи на општата управа и за буџет, пропишувам

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО РЕСОРТОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

##### Член 1

Одредбите од Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54), како и Правилникот за стручната спрема на канцелариските службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/54) важат и за службениците во ресорот на внатрешните работи, доколку со овој правилник не е поинаку определено.

##### Член 2

Во ресорот на внатрешните работи можат да се назначуваат како приправници за звањето пристав лица што имаат средна школа за општо образование (гимназија) или школа за внатрешна управа на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи или школа за офицери на Народната милиција, а за звањето референт — лица со завршен правен факултет, односно со Виша школа за внатрешна управа или Виша школа на Управата на државната безбедност на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Во стручните и стручно-техничките служби (санитетска, за радиоврска, криминалистичко-техничка, криминалошка и др.) како приправник за звањето пристав може да биде назначено лице што има соодветна средна стручна школа (средно-техничка, учителска школа и др.) а за звањето референт лице што има соодветен факултет на универзитетот или соодветна висока школа.

Приправниците за звањето пристав и референт по претходниот став можат да се назначуваат ако потребната стручна пракса може да се здобие само со вршење на соодветната служба во ресорот на внатрешните работи.

##### Член 3

Приправникот за звањето пристав мора за време на приправничкиот стаж да биде најмалу шест месеци на пракса во секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата или градот, односно во ополномоштвото или одделението на управата на државната безбедност во околицата или градот.

Приправникот за звањето референт мора да биде најмалу една година на служба во секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата

или градот, односно во ополномоштвото или одделението на управата на државната безбедност на околицата или градот.

#### Член 4

Одделниот дел на стручниот испит за приправникот во ресорот на внатрешните работи опфаќа, и тоа:

А. За приправниците за звањето пристав

1) познавање на организацијата на ресорот на внатрешните работи и задачите што спаѓаат во надлежност на органите за внатрешни работи;

2) основни начела на Кривичното право и Кривичната постапка и подробно познавање на одредбите од Кривичната постапка што ги применуваат органите за внатрешни работи, основно познавање од Криминалистичката тактика и техника, основно познавање на прописите за извршување на казните;

3) основни начела за прекршоците и за административно-казнената постапка и познавање на прописите за прекршоците против јавниот ред и мир;

4) познавање на прописите за државјанството, личните имиња и личните карти;

5) познавање на прописите за здруженијата, собирите и другите јавни собранија, како и за верските заедници;

6) познавање на прописите за прометот и држењето на огнено оружје, муниција и експлозивни средства;

7) познавање на прописите за патните исправи, за пријавување на живеалиштето и престојот и за движењето на границата;

8) познавање на прописите за сообраќај на јавните патишта, за регистрација на моторните возила и за возачите на моторните возила;

9) познавање на прописите за организацијата и задачите на ПАЗ и противпожарството.

Б. За приправниците за звањето референт

1) познавање на Кривичното право, на Кривичната постапка, на Криминалистичката тактика и техника, како и на прописите за извршување на казните;

2) познавање на основните начела на Имотното право, Фамилијарното право, за старателството и усвојувањето;

3) познавање на организацијата на ресорот за внатрешни работи и задачите што спаѓаат во надлежност на органите за внатрешни работи, како и познавање на сите прописи што влегуваат во програмата на испитите за приправниците за звањето пристав.

#### Член 5

Приправниците за звањето пристав и за звањето референт во стручните и стручно-техничките служби го полагаат стручниот испит по програмата на својата струка, односно служба. Во програмата за полагање на стручниот испит за овие службеници влегува покрај тоа и:

1) познавање на организацијата на ресорот за внатрешните работи и задачите што спаѓаат во делокруг на органите за внатрешни работи;

2) познавање на основните начела на Кривичното право и Кривичната постапка, како и на прописите за извршување на казните;

3) подробно познавање на прописите што се применуваат непосредно во прска со вршењето на односната стручна или стручно-техничка служба во ресорот на внатрешните работи.

#### Член 6

За премин на приправниците за звањето пристав и за звањето референт од друга служба во ресорот на внатрешните работи потребно е приправникот да ја има спремата пропишана за приправниците за звањето пристав, односно референт во ресорот на внатрешните работи (чл. 1 од овој правилник).

На приправникот може да му се признае поранешниот приправнички стаж, а должината на службата во тој случај се определува според сродноста на поранешната служба со службата во ресорот на внатрешните работи, како и според степенот на спрем-

носта на приправникот да го полага испитот.

Ако го положил приправникот во другата служба стручниот испит, во ресорот на внатрешните работи ќе полага дополнителен испит од предметите од кои испитот не го положил.

#### Член 7

Од други служби службеникот може да биде преземен во ресорот на внатрешните работи во звањето на управен службеник за кое ја има стручната спрема пропишана со овој правилник.

Старешината надлежен за назначување може да определи, службеникот што се презема од друга служба во ресорот на внатрешните работи да полага дополнителен испит, доколку стручниот испит што е положен во другата служба се разликува од стручниот испит пропишан со овој правилник.

Срокот за полагање на дополнителниот испит не може да биде покус од три месеци, ниту подолг од една година. Дополнителниот испит не може да ги опфаќа предметите што ги положил службеникот во другата служба.

#### Член 8

Се смета дека на службениците што од воена формација се преведени во звањето постар референт по Уредбата за звања, платите и дисциплинската одговорност на службениците на управата на државната безбедност, односно кои се во тоа звање унапредени или назначени со самото решение за предводенето, односно за унапредувањето или назначувањето во звањето постар референт, им е признаена виша стручна спрема за службата во ресорот на внатрешните работи.

Исто така, може на службениците што се нашле во звањето референт на денот на влегувањето во сила на овој правилник, а кои активно учествувале во организирана работа во Народноослободителната борба од 1941, 1942 и 1943 година, да им се признае виша стручна спрема за службата во ресорот на внатрешните работи.

За признавање на вишата стручна спрема по претходниот став е потребно службеникот да положи одделен испит согласно одредбите од чл. 22—26 од Правилникот за стручната спрема на управните службеници пред испитната комисија што ја формира надлежниот државен секретар за внатрешни работи. Решението за признавање на вишата стручна спрема на овие службеници го донесува надлежниот државен секретар за внатрешни работи по предлог од комисијата за службенички прашања од чл. 41 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

#### Член 9

Испитот положен за чинот капетан на Народната милиција се изедначува со стручниот испит за звањето референт.

Се смета дека на офицерите на Народната милиција што се преземаат во звањата на управните службеници во ресорот на внатрешните работи им е признаена стручната спрема, и тоа: средна стручна спрема на офицерите што се во чинот потпоручник, поручник, капетан или капетан I класа, а виша стручна спрема на офицерите што се во чинот мајор или во некој повисок чин.

#### Член 10

Испитот предвиден со членот 21 и 34 од Уредбата за звањата, платите и дисциплинската одговорност на службениците на Управата на државната безбедност, како и испитот предвиден со чл. 16 од Правилникот за извршните службеници во ресорот на внатрешните работи се полага согласно одредбите од чл. 22—26 од Правилникот за стручната спрема на управните службеници во рамките на програмата предвидена со овој правилник за стручниот испит за звањето референт.

Службеникот во звањето извршен пристав што учествувал активно во организирана работа во На-

одноослободителната борба, од 1941, 1942 и 1943 година може да биде ослободен од полагањето на испитот од претходниот став, ако ги исполнува другите услови од чл. 34 на Уредбата за звањата, платите и дисциплинската одговорност на службениците на Управата на државната безбедност, односно чл. 16 од Правилникот за извршните службеници во ресорот на внатрешните работи и ако располага со потребна пракса. Решение за тоа донесува надлежниот државен секретар за внатрешни работи по предлог од комисијата за службенички прашања.

#### Член 11

Испитот предвиден со членот 31 од Уредбата за звањата, платите и дисциплинската одговорност на службениците на Управата на државната безбедност извршниот пристав го полага по програмата предвидена со овој правилник за приправникот за звањето пристав.

#### Член 12

Ке се смета дека го положиле стручниот испит предвиден со членот 21, 31 и 34 од Уредбата за звањата, платите и дисциплинската одговорност на службениците на Управата на државната безбедност, односно членот 12, 15 и 16 од Правилникот за извршните службеници во ресорот на внатрешните работи службениците што ја завршиле, односно што ќе ја завршат Школата за внатрешна управа на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, а кои пред влегувањето во школата поминале на пракса во ресорот на внатрешните работи најмалу три години.

#### Член 13

Приправникот за звањето пристав што ќе ја сврши Школата за внатрешна управа на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи не е должен да го полага стручниот испит за тоа звање, ако пред влегувањето во школата поминал на пракса во ресорот на внатрешни работи најмалу две години.

#### Член 14

Ке се смета дека на службениците што се преведени од воена формација во звањето на управните службеници по Уредбата за звањата, платите и дисциплинската одговорност на службениците на Управата на државната безбедност им е признаено дека го положиле стручниот испит за звањата во кои се преведени.

#### Член 15

Положениот завршен испит во Воено политичката школа на Управата за државна безбедност на ФНРЈ што траела од 1 мај 1948 до 20 јули 1949 година како и на офицерскиот курс при Вишата школа на Управата за државна безбедност одржан од 1 ноември 1949 година до 10 септември 1950 година се изд-нечува со стручниот испит пропишан со овој правилник за звањето референт.

#### Член 16

Службениците кои по Уредбата за звањата, платите и дисциплинската одговорност на службениците на Управата на државната безбедност од воена формација се преведени во звањата на канцелариските службеници можат да бидат ослободени од полагањето на испитот за звањата во кои се преведени ако располагаат со потребната пракса за вршење на работите од своето звање.

Решението за ослободување од полагањето на испитот по претходниот став го донесува надлежниот државен секретар за внатрешни работи по предлог од комисијата за службенички прашања.

#### Член 17

Стручните испити предвидени во членот 18, 27 и 33 од Правилникот за стручната спрема на канцела-

риските службеници се полагаат пред испитната комисија што ја определува надлежниот државен секретар за внатрешни работи.

#### Член 18

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 10649/1

10 јули 1954 година

Белград

Државен секретар  
за внатрешни работи,  
Светислав Стефановиќ, с. р.

Согласен,  
Државен секретар  
за работи на општата управа и за буџет,  
Неда Божиновиќ, с. р.

#### 430.

Врз основа на чл. 62 ст. 3 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, а во врска со чл. 23 точ. 6 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет, а во согласност со Одборот за буџетски прашања на Сојузниот извршен совет, пропишувам

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДДЕЛНИОТ ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО РЕСОРТОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

#### Член 1

Членот 1 од Правилникот за одделниот додаток на службениците во ресорот на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/52) се менува и гласи:

„Службениците во ресорот на внатрешните работи имаат одделен додаток од 500—5.000 динари месечно.“

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13326

12 јули 1954 година

Белград

Државен секретар  
за внатрешни работи,

Светислав Стефановиќ, с. р.

Согласен,

Сојузен извршен совет

Претседател

на Одборот за буџетски прашања,

Вељко Зековиќ, с. р.

Б. бр. 894

12 јули 1954 година

Белград

#### 431.

Врз основа на чл. 16 ст. 2 од Уредбата за расподелба на добивката и за данокот на добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53 и 32/54), издавам

### Н А Р Е Д Б А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРУПИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПОДНЕСУВААТ ВРЕМЕНИ ПРЕСМЕТКИ ВО ПРОДОЛЖЕНИОТ СРОК

1) Извештаи за времената периодична пресметка во срок од 45 дена откако ќе помине периодот за пре-

сметката испраќаат до Народната банка на ФНРЈ стопанските организации од следните групи: поштенско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, железничкиот сообраќај, поморскиот сообраќај, речното бродарство, Југословенскиот аеротранспорт, експлоатацијата на шумите, монтажните претпријатија, градежните претпријатија, претпријатијата за длабинско дупчење, претпријатијата за испитување терени, регистрираните претпријатија за извоз и увоз, претпријатијата за снабдување на бродовите, продавниците на индустриските претпријатија и откупните, претпријатија што имаат повеќе од три работни единици вон територијата на околицата (градот) на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието.

2) Стопанските организации од претходната точка вршат уплата на данокот на добивката и на делот на добивката со кој во добивката учествува околицата, градот односно градската општина со одделни права во срок од 45 дена откако ќе помине пресметковниот период.

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 7250

19 јули 1954 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на народното стопанство,  
Хасан Бркиќ, с. р.

432.

Врз основа на точ. 1 ст. 2 од Одлуката за испраќање извештај на стопанските организации за времената периодична пресметка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) издавам

#### НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРУПНЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО МОЖАТ ДА ИМААТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД ОД ЕДНА ГОДИНА

1) Во периодот од една година можат да испраќаат до Народната банка на ФНРЈ извештај за времената периодична пресметка стопанските организации од следните групи: земјоделските организации, претпријатијата за панагури, издавачките претпријатија за учебници, претпријатијата за одгледување шуми, претпријатијата за обработка тутун со сезонска ферментација, сезонското угостителство и туристичките претпријатија.

2) Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување групите стопански организации што можат да имаат пресметковни периоди подолги од еден месец („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/54) како и решенијата донесени врз основа на точ. 2 од таа наредба.

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 7240

13 јули 1954 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на народното стопанство,  
Хасан Бркиќ, с. р.

433.

Врз основа на чл. 12 точ. 5 и чл. 13 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 57 ст. 2 од Основниот закон за општествениот придонес и за даноките издавам

#### НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ ПРИ ИСПЛАТАТА НА СМЕТКИТЕ НА ПРИВАТНИ ЛИЦА

1. Во Наредбата за наплатавање на данокот при исплатата на сметките на приватни лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 60/52, 18/53 и 41/53) се вршат следни измени и дополненија:

Во точ. 8 ст. 1 под f), место точка се става точка и записка и се додава нова точка, која гласи:

„e) за надоместувањата за работата на лицата вон работен однос, што се исплатуваат по парче на производот на домашната дејност изработено во станот на работникот за сметка и од материјал на претпријатијата што вршат промет на вакви производи. Претпријатијата што вршат промет на вакви производи се должни при исплатата на надоместувањето на лицата споменати во оваа точка од бруто износот на надоместувањето да го запрат данокот на доход по нормата од 15% и соодветниот данок на промет по Тарифата за данокот на промет. Ако производителите на народната дејност се земјоделци, при исплатата на надоместувањето за изработените производи нема да им се запира данокот на доход, туку податоците за исплатените износи ќе се испраќаат до надлежниот народен одбор во смисла на одредбите од чл. 74 од Уредбата за данокот на доход.“

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 7249

15 јули 1954 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на народното стопанство,  
Хасан Бркиќ, с. р.

434.

Врзо снова нат оч. 3 од Решението за проценка на основните средства на земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), а по предлог од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, пропишувам

#### УПАТСТВО

ЗА КНИЖЕЊЕ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПРОЦЕНКАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

1) Земјоделските задруги (општи, специјализирани и селански работни задруги) како и нивните сојузи (во натамошниот текст: задружните организации) должни се во своето книговодство да извршат книжење на вредноста на основните средства според резултатите на проценката на основните средства.

Книжењето ќе се изврши под 1 јули 1954 година.

2) Пред книжењето се должни задружните организации подробно да ги прегледаат записниците за проценката, со цел на претходно отстранување на евентуалните технички или сметковни грешки.

При тоа особено треба да се провери дали кај проценката на земјоделските машини се правилно применети цените според Номенклатурата на основните средства со ценовникот. Цените што се дадени во свеската II од Номенклатурата на основните средства со ценовникот, доколку не е изрично поинаку речено, се однесуваат до земјоделските машини со механизмирано влечење или погон. Цените означени во оваа свеска треба да се помножат со факторот 1,8, ако тоа веќе не е сторено при проценката на основните средства.

Сите други земјоделски машини (т. е. машините со спречно влечење односно кои не се со механизмиран погон како и другите земјоделски машини што не се цитирани во Номенклатурата на основните средства со ценовникот) треба да се проценат по 300.— динари за еден килограм тежина, и така добивените износи потоа да се помножат со факторот, 0,7 доколку тоа не е створено веќе при проценката.

Исправките во смисла на ст. 2 и 3 од оваа точка ќе ги извршат во записниците за проценката

самите задружни организации, со тоа што се должни исправените записници пред прокнижувањето да ги поднесеат на заверка до околицката (градската) комисија за проценка на основните средства.

Задружните организации можат, покрај исправките извршени во смисла на претходните ставови, да започнат до 31 декември 1954 година постапка за исправка на проценката, во смисла на одредбите од VI дел на Упатството за проценка на основните средства во стопанството.

3) Задружните организации под 1 јули 1954 година ќе отворат во своето книговодство нова сметка под назив „Разлики при проценката на основните средства“, преку која, за основните и инвестиционите средства што и' подлежат на проценката, ќе извршат сторнирање на состојбата од 1 јули 1954 година, и тоа:

а) на книговодствените вредности на оние основни и инвестициони средства што се проценети во записникот за проценката;

б) на книговодствените отпишувања на основните и инвестиционите средства под а); и

в) книговодствената состојба на изворите на основните и инвестиционите средства, и тоа само доколку се тие извори: задружниот фонд на основните средства, општоопштествениот и општо-задружниот фонд на основните средства.

Ако како извори на основните средства се јавуваат банката, добавувачите односно претприемачите или задругарите, на тие сметки нема да се врши никакво сторнирање.

4) По извршеното сторнирање во смисла на претходната точка, задружните организации ќе извршат, преку сметката „Разлики при проценката на основните средства“ книжења на вредностите што се добивени при проценката на основните и инвестиционите средства, и тоа:

а) ќе ги задолжат соодветните сметки на основните и инвестиционите средства за вредноста на основните односно инвестиционите средства според проценката од колоната бр. 10 на образецот ПОС — 3 од записникот за проценката;

б) ќе ја признаат сметката исправки на вредноста на основните средства (на книговодствените отпишувања) за делот на истрошените вредности по проценката, т. е. за износот што претставува разлика на збирот на колоната бр. 10 и збирот на колоната бр. 18 од образецот ПОС-3 од записникот за проценката;

в) ќе ги признаат соодветните сметки на изворите на основните односно инвестиционите средства (т. е. сметките: задружниот фонд на основните средства, општозадружниот и општоопштествениот фонд на основните средства) за износите на сегашната вредност на соодветните основни односно инвестициони средства според проценката, т. е. за збирот на вредноста на соодветните основни односно инвестициони средства од колоната бр. 18 на образецот ПОС-3 од записникот за проценката.

5) Со салдото што ќе се јави на сметката „Разлики при проценката на основните средства“, по книжењата извршени во смисла на претходната точка, задружните организации ќе постапат на следен начин:

а) ако е салдото побарително, а што ќе биде по правило, треба да се пренесе во корист на сметката на задружниот фонд на основните средства;

б) ако е салдото долговно, треба да се пренесе на сметката на задружниот фонд на основните средства и тоа најмногу до износот на побарителната состојба што постои на сметката на задружниот фонд на основните средства.

Остатокот на долговното салдо треба да се пренесе на сметката на инвестициониот фонд, доколку има таков фонд, и тоа исто така најмногу до висината на побарителното салдо на таа сметка. Евентуалниот остаток ќе се остави и натаму на сметката „Разлики при проценката на основните средства“ со тоа што и тој остаток подоцна малку по малку да се отпише, штом ќе биде тоа можно според состојбата на сметката на задружниот инвестиционен фонд на основните средства. Во меѓувремето, т. е. додека таа сметка, не ќе биде израмнета, нејзината состојба ќе се искаже на одделната позиција во билансот.

6) Ако се во прашање предмети на основни средства што имаат повеќе извори (на пример, недовршен градежен објект своевременно преземен од задругари или од општоопштествениот фонд на основните средства, кој подоцна е завршен со средства од задругата или со кредити од банката) распределбата на новата проценета вредност (од колоната бр. 18), која во смисла на точ. 4 од ова упатство им се одобрува на сметките на задружниот фонд на основните средства, на општозадружниот или општоопштествениот фонд на основните средства, — треба да се изврши во сразмера спрема поранешната распределба на книговодствената вредност на тие извори.

7) Задружните домови и нивната неработна опрема, како предмети на општествениот стандард, ќе се откнижат од досегашните сметки на основните средства, од сметките на исправките на вредноста (книговодствени отпишувања) и од сметките на изворите, и ќе се вкнижат по новите вредности од записникот за проценката, и тоа на одделните зад-билансни сметки.

8) Измените на книжните вредности на основните и инвестиционите средства како и нивните извори извршени во книговодствата на задружните организации во смисла на одредбите од ова упатство, служат како основ за пресметување на интересот на основните средства, амортизацијата и книговодствените отпишувања на основните средства почнувајќи од 1 јули 1954 година.

Исправките што ќе бидат евентуално дополнително извршени (на пример: исправките извршени во смисла на одредбите од VI оддел на Упатството за проценка на основните средства) имаат исто така дејство од 1 јули 1954 година.

9) Задружните организации се должни книжењето на резултатот на проценката на основните средства, според одредбите од ова упатство да го извршат најдоцна во рок од 60 дена од денот на објавувањето на ова упатство.

10) Главните задружни сојузи на народните републики ќе издадат технички упатства за книжење на резултатот на проценката на основните средства на задружните организации, според сметковните планови што се во примена на териториите на народни републики.

11) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 6048

14 јули 1954 година

Белград

Државен секретар

за работи на народното стопанство,

Хасан Бркиќ, с. р.

## 435.

Врз основа на чл. 50 и 106 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/53), а во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет пропишувам

# П РА В И Л Н И К

## ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ СО ЛИЦАТА ШТО ВРШАТ ПОШТЕНСКА, ТЕЛЕГРАФСКА И ТЕЛЕФОНСКА СЛУЖБА ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР

## Член 1

Во поштите, телеграфите и телефоните (во натамошниот текст: поштите) чијшто годишен промет не преминува 45.000 работни единици и кои работат со скусено работно време, службата можат да ја вршат лица врз основа на склучен договор (договорен поштар).

Службата на селските поштоносци можат да ја вршат поодделни лица врз основа на склучен договор (договорен селски поштоносец) кога големината на реонот за доставање и количината на пратките не бараат работно време подолго од 156 часа месечно.

## Член 2

За договорните поштари односно за договорните селски поштоносци можат да се примаат лица што ги исполнуваат следните услови:

- 1) да се државјани на ФНРЈ;
- 2) да наполниле 18 години возраст;
- 3) за договорни поштари — да имаат, по правило, најмалу непотполна средна или нејзи рамна школа, а за договорни селски поштоносци — да имаат најмалу основна школа.

## Член 3

Приемот во служба на договорните поштари и на договорните селски поштоносци се врши врз основа на конкурс.

Конкурсот го распишува надлежното претпријатие на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во натамошниот текст: претпријатието).

## Член 4

Лицата што ќе бидат избрани врз основа на конкурс, се упатуваат на обучување за вршење на службата на договорен поштар односно договорен селски поштоносец во поштата што ќе ја определи претпријатието.

Обучувањето за договорен поштар трае три месеци, а обучувањето за договорен селски поштоносец трае еден месец.

По завршеното обучување кандидатите полагаат стручен испит според програмата што ја пропишува Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните.

Лицата од ст. 1 на овој член можат да се упатат на обучување кога ќе поднесат писмена изјава дека во поштенската, телеграфската и телефонската служба ќе останат најмалу две години — ако конкурираат за договорен поштар, односно најмалу една година — ако конкурираат за договорен селски поштоносец.

Одредбите од претходните ставови не се однесуваат до бившите поштенски, телеграфски и телефонски службеници, ако се стручно способни службата да ја вршат со успех без претходно обучување. Стручното знаење на бившите поштенски, телеграфски и телефонски службеници задолжително се проверува со испитување од техничките профиси за вршење на поштенската, телеграфската и телефонската служба.

## Член 5

Договорот за прием во служба и за вршење на службата го склучува надлежното претпријатие со договорниот поштар односно со договорниот селски поштоносец по завршеното обучување и положениот испит односно испитување.

Со договорниот поштар договорот може да се склучи најмалу на две години, а со договорниот селски поштоносец најмалу на една година.

Договорот се склучува писмено во два еднакви примероци.

## Член 6

Договорот содржи особено:

1) име на поштата во која договорниот поштар односно договорниот селски поштоносец ќе ја врши службата;

2) работно време за договорниот поштар;

3) месечен број на часовите на запослувањето и вкупна должина на патот во километри за договорниот селски поштоносец;

4) плата, висина на провизијата, како и висина на надоместувањата предвидени со овој правилник;

5) обврска на договорниот поштар односно договорниот селски поштоносец дека службата ќе ја врши по прописите за вршење на поштенската, телеграфската и телефонската служба;

6) обврска на договорниот поштар односно договорниот селски поштоносец дека за штетата што ќе ја стори на доверениот му имот и на поштенските пратки ќе одговара по начелата на имотното право и по одредбите на прописите за материјалната одговорност на службениците и работниците на Југословенските пошти, телеграфи и телефони;

7) време на кое се склучува договорот, како и случаи во кои договорот може да се раскине пред договорниот срок.

Договорот може да се склучи само во согласност со одредбите од овој правилник.

## Член 7

На договорните поштари во поштите од II разред им припаѓа месечна плата во износ од 2.500 до 4.000 динари, а на договорните поштари во поштите од I разред им припаѓа месечна плата во износ од 4.000 до 5.500 динари.

Висината на платата во цитираните граници зависи од големината на прометот и другите услови на работата.

На договорните селски поштоносци им припаѓа месечна плата според договорениот број часови на запослувањето, сметајќи за секој час 30 до 35 динари.

## Член 8

На договорните поштари и на договорните селски поштоносци им прапаѓа провизија од 5% од продадените поштенски вредности.

На договорниот поштар не му припаѓа провизија на приходот од поштенските вредности што ќе ги продаде селскиот поштоносец.

Исплатата на провизијата ќе се пресметува на крај на месецот, согласно со одредбите од Упатството за начинот на наплатата, пресметувањето и контролата на поштенските, телеграфските и телефонските приходи (УПС-5).

## Член 9

Со договорниот поштар може да се договори и награда за вршење на размената на пратките и награда за доставање на пратките.

Ако се врши размената во работното време на поштата, може да се договори истата да ја врши договорниот поштар за одделна награда.

Договорниот поштар е должен без одделна награда да ја врши размената на пратките ако се врши размената во работното време, а местото на кое се врши размената не е оддалечено повеќе од 500 метра од поштата.

Наградата за доставање на пратките може да се договори само за доставањето што го врши договорниот поштар во работното време на поштата. Со договорот ќе се определи подрачјето на кое ќе се врши доставањето на пратките.

Со договорот ќе се утврди висината на наградата за вршење на доставањето и размената на пратките.

Наградите од претходните ставови се исплатуваат покрај платата од чл. 7 на овој правилник и се сметаат како составен дел на платата.

#### Член 10

Во сите пошти во кои вршењето на службата им се доверува на договорните поштари, со договорот ќе се утврди и висината на месечното надоместување за материјалните издатоци (за канцелариски материјал, огрев и одржување на чисто-тата). Висината на ова надоместување се утврдува според претсметката на трошоците.

#### Член 11

Покрај обврските од договорот, претпријатието е должно:

1) да ја обезбеди размената и превозот на пратките, ако не е тоа договорено со договорниот поштар;

2) да обезбеди простории за сместување на поштата, да ги оспособи за работа, поштата да ја снабде со потребен мебел, уреди и реквизити за вршење на поштенската, телеграфската и телефонската служба, како и со потребни прописи, образци и поштенски вредности;

3) да плаќа кирија за просториите во кои е сместена пошта;

4) договорниот селски поштоносец да го снабде со обувки и со службена капа според прописите за службената облека и обувки, како и со потребен прибор за вршење на службата.

#### Член 12

Договорниот поштар односно договорниот селски поштоносец кој во вршењето на службата ќе ги повреди службените прописи или не ги врши пропишаните должности во службата, одговара по прописите за одговорноста на службениците и работниците на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

#### Член 13

Договорниот поштар ја врши службата под непосреден надзор на надлежната пошта во седиштето на околицата, а договорниот селски поштоносец под непосреден надзор на поштата во која работи.

#### Член 14

Договорните поштари и договорните селски поштоносци при вршењето на службата можат да продаваат монополски артикли, весници, списанија, лозови на лотаријата и сл., ако добијат за тоа писмена согласност од надлежното претпријатие. Согласноста може да се даде само во случај ако вршењето на овие работи не му пречи на правилното вршење на поштенската, телеграфската и телефонската служба.

#### Член 15

На лицата кои врз основа на извршениот конкурс се избрани за кандидати за договорни поштари односно за договорни селски поштоносци, им припаѓа за време на обучувањето од чл. 4 на овој правилник соодветно надоместување, и тоа:

1) на кандидатот за договорен поштар — 3.000 динари месечно;

2) на кандидатот за договорен селски поштоносец — износ во висина на платата што би ја примал според склучениот договор, но не поголем од 2.500 динари месечно.

#### Член 16

Како пошти од II разред во смисла на овој правилник се сметаат поштите со годишен промет до 35.000 работни единици, а како пошти од I разред се сметаат поштите со годишен промет преку 35.000 до 45.000 работни единици.

Распоређувањето на поштите во разреди го врши претпријатието секоја година врз основа на работните единици извршени во минатата година.

Новостворените пошти во кои службата ја вршат договорни поштари се сметаат како пошти од II разред со тоа што на овие пошти по истекот на три месеци од денот на отворањето им се одредува соодветниот разред според бројот на работните единици извршени во тој срок. Разредот одреден со таа прилика поштата го задржува до крајот на календарската година.

Работните единици за распоређување на поштите во разреди се пресметуваат според прописите за евиденцијата на поштенските, телеграфските и телефонските услуги и работните единици, со тоа што работните единици искажани во табелата „Д“ — „Доставање“ на Месечниот преглед на птт услуги и работните единици не се земаат во обзир при ова распоређување.

Не се земаат во обзир ниту работните единици искажани во табелата „Р“ — „Размена“ за извршената размена и поминатиот пат за размена, кога договорниот поштар не ја врши размената како своја редовна должност.

На договорниот поштар што е должен да ја врши размената на пратките како составен дел на својата редовна должност без одделна награда, работните единици за извршената размена се сметаат во бројот на работните единици за определување разредот на поштата.

Работното време во поштите од II разред е од 8—11 часови, а работното време во поштите од I разред е од 8—12 часови.

#### Член 17

Претпријатието може да му ја откаже службата на договорниот поштар односно на договорниот селски поштоносец пред договорниот срок по општите прописи и во следните случаи:

1) ако се затвора поштата во која е на работа договорниот поштар, односно ако престане потребата да се врши службата на договорниот селски поштоносец на односното подрачје;

2) ако претпријатието поради наголемениот промет или други оправдани разлози донесе решение службата на договорниот поштар во односната пошта односно службата на договорниот селски поштоносец на односното подрачје да не можат да ја вршат лица врз основа на договор;

3) ако договорниот поштар односно договорниот селски поштоносец несовесно ја врши службата и покрај сторените опомени односно изречените казни.

Отказниот срок изнесува еден месец.

Договорниот поштар односно договорниот селски поштоносец на кој му е откажана службата по одредбата на точ. 2 ст. 1 на овој член има првенство за назначување во односната пошта, ако тоа работно место не се пополнува од службениците на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

#### Член 18

Поблиски прописи за спроведување на овој правилник ќе донесува Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните.

#### Член 19

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 6755

1 јули 1954 година

Белград

Генерален директор  
на поштите, телеграфите и телефоните,  
**Никола Милановиќ, с. р.**

Согласен,  
Државен секретар  
за работи на општата управа и за буџет  
**Неда Божиновиќ, с. р.**

436.

Врз основа на точ. 2 од Одлуката за преводенето на пензиите на железничкиот персонал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54), во согласност со Секретарот за социјално осигурување на Сојузниот извршен совет, а по прибавеното мислење од Централниот одбор на Синдикатот на железничарите, Генералниот директор на Југословенските железници пропишува

## УПАТСТВО

**ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖБЕНИЦИ И ЗА СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА СТРУЧНА СПРЕМА, СО ЦЕЛ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ НОВИОТ ПЕНЗИСКИ РАЗРЕД**

## I

Својството на работниците и степенот на стручната спрема се определува за железничкиот персонал според следните категории:

- 1) неквалифицирани работници:  
сите неквалифицирани железничари;
- 2) полуквалифицирани работници:  
станичен вратар,  
попишувач на коли,  
издавач на материјали,  
стикер,  
ламбист,  
авизер,  
гардеробер,  
потпалувач на локомотиви,  
багажер,  
подмачкувач на коли,  
чувар на водостаница,  
железнички чистач,  
работник на претоварување со стаж преку 1 година,  
магазински работник со стаж преку 1 година,  
мерач,  
цедулар,  
пломбирер,  
чувар на премин,  
лаборант,  
дезинфектор без занает,  
дезинсектор без занает;
- 3) квалифицирани работници:  
службеник на коли,  
евидентичар на коли,  
прегледувач на коли со работен стаж до 3 години во тоа звање,  
надзорник на маневра со работен стаж до 3 години во тоа звање,  
возовога со работен стаж до 3 години во тоа звање,  
шофер на моторна дрезина — механичар со работен стаж до 3 години во тоа звање,  
транзитер,  
чувар на пруга,  
чувар на косина,  
чувар на клисура,  
чувар на мостови,  
чувар на тунели,  
чувар на водовод,  
чувар на тт и сс постројки,  
маневрист,  
кочничар,  
стрелочник,  
одјавничар,  
огнар,  
надзорник на стрелки,  
раководител на маневра,  
шофер на моторна дрезина — возач,  
возен манипулант,  
кондуктер,  
магазинер,  
сообраќаен отправник,

транспортен отправник,  
телефонист,  
телеграфист,  
ракувач на колско гасно осветление,  
ракувач на колско електрично осветление,  
ракувач на возен вод на електрични железници,  
ракувач на електровлечни потстанции,  
ракувач на тт и сс постројки,  
ракувач на водостаница,  
машиновога на маневра,  
ракувач на материјали,  
десетар на пруга;

4) висококвалифицирани работници:  
машиновога,  
моторвога,  
прегледувач на коли по 3 години работен стаж во тоа звање,  
возовога по 3 години работен стаж во тоа звање,  
надзорник на маневра по 3 години работен стаж во тоа звање,  
шофер на моторна дрезина — механичар по 3 години работен стаж во тоа звање,  
надзорник на пруга,  
надзорник на мостови,  
надзорник на тунели,  
надзорник на ваги,  
надзорник на тт и сс постројки,  
надзорник на колско гасно осветление,  
надзорник на колско електрично осветление,  
надзорник на електровлечни потстанции,  
надзорник на возен вод на електрични железници,  
надзорник на прегледувачите на коли,  
надзорник на локомотиви,  
надзорник на јака струја,  
надзорник на згради,  
надзорник на водовод,  
надзорник на чакални (шлункари),  
надзорник на каменолом,  
надзорник на работилница за одржување на пруги,  
надзорник за бетонски производи,  
надзорник на длабоки бунари,  
ревизор на возови,  
работоводител.

## II

Својството на службениците и степенот на нивната стручна спрема за железничкиот персонал се определува според звањата, кои се распоредуваат во следните категории на стручната спрема и тоа:

- 1) службеници на помошни работи:  
служител (чувар на одмориште, позивар на персонал);  
железнички стражар;
- 2) службеници со ниска стручна спрема:  
канцелариски манипулант,  
дактилограф II и III класа,  
дактилограф I класа со школска спрема помала од полна средна школа,  
цртач,  
статистички помошник,  
ликвидатор,  
режисер,  
издавач на материјали,  
стоковен касиер со помала школска спрема од полна средна школа,  
калкулант со помала школска спрема од полна средна школа,  
касиер на билети со помала школска спрема од полна средна школа;
- 3) службеници со средна стручна спрема:  
техничар,  
статистичар,  
книговодител,  
сметководител,  
комерцијалист,

администратор,  
стоковен касиер со полна средна школа,  
калкулант со полна средна школа,  
касиер на билети со полна средна школа,  
дактилограф I класа со полна средна школа,  
виши техничар,  
виши книговодител,  
виши сметководител,  
виши комерцијалист,  
виши статистичар,  
виши администратор,

4) службеници со виша стручна спрема:

а) инженер,  
референт,  
инспектор,  
виши инженер,  
виши референт,  
советник,  
виши советник;

б) техничар, виши техничар, виши книговодител, виши сметководител, виши комерцијалист, виши статистичар, и виши администратор — ако поминале најмалу 5 години на работни места и должности за кои се бара виша стручна спрема. Како работни места односно должности за кои се бара виша стручна спрема за овие звања се сметаат работните места односно должностите цитирани за распоредувањето на овие звања во I врта во Упатството за времено разврстување персоналот на железничките транспортни претпријатија во врстите од чл. 3 ст. 1 на Уредбата за платите на работниците и службениците на железничките транспортни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/54).

### III

За да се определат пензиите и инвалидните железничките работници и службеници се сврстуваат во соодветните пензиски разреди според стручната спрема и работниот стаж како што е тоа предвидено во чл. 9 и 10 од Уредбата за определување и преводене на пензиите и инвалидните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52).

При распоредувањето во пензиските разреди се зема во обзир и заработоката на осигуреникот во смисла на одредбите на чл. 12 и 13 од споменатата уредба.

### IV

Како заработка на железничките работници и службеници заради примена на чл. 12 и 13 од Уредбата за определување и преводене на пензиите и инвалидните, се зема платата на нивниот платен разред определена по Уредбата за измени и дополненија на прописите за платите на службениците на државните органи и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53).

### V

За железничкиот персонал кому службеничкиот однос престанал пред 1 април 1952 година, заради определување на пензиите и инвалидните по претходната точка ќе се земе во обзир звањето и платниот разред, што би го добил тој при преводене на новите звања и плати, да се нашол во служба на Југословенските железници на 1 април 1952 година.

За железничкиот персонал кому што службеничкиот однос престанал по 1 април 1952 година ќе се земе во обзир звањето и платниот разред што го имал тој при престанокот на службеничкиот однос.

Потврда за тоа кое звање и платен разред имал железничкиот персонал, односно кое звање и платен разред би добил тој по прописите за преводене на нови звања и плати од 1952 година со подоцнежните измени и дополненија, издава и тоа:

1) за работниците и службениците на организационите единици во состав на железничкото транспортно претпријатие — директорот на железничкото транспортно претпријатие;

2) за работниците и службениците на другите претпријатија во состав на дирекцијата на Југословенските железници, како и за работниците и службениците на железничките работилници и на заводите за импрегнирање прагови — директорот на дирекцијата на Југословенските железници;

3) за работниците и службениците на бившата Генерална дирекција на југословенските железници и Главната дирекција на Југословенските железници — Генералниот директор на Југословенските железници.

Издавањето на потврдите под 1, 2 и 3 од горниот став се врши по предлог од одделната комисија од 3 до 5 службеници, која за таа цел ја именува управниот одбор на железничкото транспортно претпријатие, односно на дирекцијата на Југословенските железници односно на Генералната дирекција на Југословенските железници.

Во врска со одредбите од точ. II под 4) и точката VI од ова упатство, со овие потврди се опфаќа и тоа на кои работни места односно должности и во кои организациони единици бил железничкиот персонал во моментот на престанокот на службата.

### VI

Како железничари пензионисани во својството на државните службеници во смисла на точ. 1 од Одлуката за преводене на пензиите на железничкиот персонал се сметаат железничките службеници кои во моментот кога им престанал службеничкиот однос биле на работа, и тоа:

1) при претпријатијата и организационите единици кои по Уредбата за организацијата, послушането и управувањето со Југословенските железници сега влегуваат во состав на Заедницата на Југословенските железници;

2) при железничките работилници и заводи за импрегнирање прагови до нивното издвојување од составот на Југословенските железници.

### VII

По ова упатство ќе се преведат и фамилијарните пензии на железничкиот персонал чијашто лична пензија би била преведена по ова упатство.

### VIII

На пензионисаниот железнички персонал што не е опфатен со ова упатство му се регулираат пензиите и инвалидните по општите прописи за социјалното осигурување.

### IX

Пензиите преведени по ова упатство ќе се исплатуваат почнувајќи од наредниот месец по поднесувањето на барањето, а најрано од 1 јануари 1954 година.

### X

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

ГДЈЖ бр. 1777

19 јули 1954 година

Белград

В. д. Генерален директор  
на Југословенските железници,  
Благоје Богавац, с. р.

Согласен,  
Секретар за социјално осигурување  
на Сојузниот извршен совет,  
Зденко Хас, с. р.

437.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) а по прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, Народната банка на ФНРЈ распишува

### ПЕТТИ КОНКУРС

#### ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I. На петтиот конкурс за давање заеми од Општиот инвестиционен фонд Народната банка на ФНРЈ ќе им дава на кредитно способните производители и стопански организации (стопански претпријатија и задруги) од областа на земјоделството инвестициони заеми за подигање кошеви за пченка, а на кредитно способните стопански организации (стопански претпријатија и задруги) што се занимаваат со производство или откуп на семенски компир, инвестициони заеми за подигање магацини за семенски компир.

II. Инвестиционите заеми за подигање кошеви за пченка ќе им ги дава банката само на оние заемобарачи кои со капацитетот на своите градежни објекти што постојат не ќе бидат во состојба да обезбедат сместување на пченката од сопственото производство од родот на оваа година, и чии потреби за нови објекти за оваа цел преминуваат 20 вагони вкупен капацитет.

Инвестициони заеми за подигање магацини за семенски компир можат да добијат само оние заемобарачи кои со капацитетот на своите градежни објекти што постои нема да бидат во состојба да обезбедат сместување на семенскиот компир од сопственото производство од родот на оваа година, односно договорените количини на откупот, и чии потреби за нови објекти за оваа цел изнесуваат најмалу 50 вагони капацитет.

Заемите цитирани во оваа точка банката ќе ги дава само за подигање на оние објекти што ќе можат да бидат изградени потполно до крајот на борењето на пченката и семенскиот компир во 1954 година.

III. Барањето за добивање заем мора да содржи:

- 1) ознака на објектот за чија изградба се бара заемот;
- 2) капацитет на објектот;
- 3) висина на бараниот заем;
- 4) интересна норма и срок за исплата на заемот што го понадува заемобарачот, со тоа срокот за исплатата на заемот да не може да биде подолг од 10 години за кошеви за пченка односно од 30 години за магацини за семенски компир;
- 5) други податоци предвидени во образецот за барање на инвестициони заеми, што ги издава Народната банка на ФНРЈ.

Заемобарачот може да понади интересна норма и во половини односно четвртини проценти.

IV. Кон барањето за заем заемобарачот мора да поднесе:

- 1) програма на инвестиционата изградба;
- 2) градежна скица со технички опис, предмер и претсметка на работите за кошеви за пченка, односно генерален проект за магацини за семенски компир;
- 3) потврда од народниот одбор на околицата, градот или градската општина со одделни права на чие подрачје се наоѓа седиштето на заемобарачот, дека заемобарачот не располага со соодветни објекти за сместување на сопствениот род на пченка и семенски

компир од оваа година, односно договорена количина семенски компир што ќе ја откупи од производителите и дека неговите потреби за нови објекти за оваа цел преминуваат 20 вагони вкупен капацитет за кошеви за пченка, односно 50 вагони за магацините за семенскиот компир.

Ако заемобарачот е откупно претпријатие што врши откуп на семенски компир, тогаш тоа треба да поднесе и доказ за тоа дека договорил откуп на определена количина семенски компир за чие сместување ги прави магацините.

V. Заемот на овој конкурс можат да го добијат заемобарачите што се кредитно способни во смисла на прописите што постојат.

Ако износот на бараниот заем преминува 20% од сегашната вредност на основните средства со кои заемобарачот управува, намалени за износот на долгувањето на заемобарачот за набавка на основни средства, заемот ќе се одобри само со гаранција од народниот одбор на околицата, градот или градската општина со одделни права на чие подрачје се наоѓа седиштето на заемобарачот.

VI. Заемот ќе се отплатува во годишни анuitети, со тоа што првиот анuitет да стасува на 1 ноември 1955 година.

VII. Барањето за добивање заем на овој конкурс се поднесува до Народната банка на ФНРЈ — до филијалата при која заемобарачот има текушта односно жиро сметка најдоцна до 15 август 1954 година.

Барањето се поднесува на образецот од Народната банка на ФНРЈ.

VIII. Во сето другото за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството.

О. бр. 24  
26 јули 1954 година  
Белград

Гувернер  
на Народната банка на ФНРЈ.  
Војин Гузина, с. р.  
Согласен  
Потпретседател  
на Сојузниот извршен совет,  
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

438.

### ОБЈАВА

#### НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Врз основа на чл. 178 во врска со чл. 89 ст. 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отпловикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

објавува

дека за дополнителните избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина, што ќе се одржат во Изборната околица Пазин и Лабин на 8 август 1954 година, се потврдени следните кандидатури:

кандидат Крајцар (Антуна) Антун, од Пазин,  
кандидат Лазариќ (Ивана) Ратко, од Подлабин,  
кандидат Врбанац (Антуна) Јосип, од Лабин.

Бр. 30  
26 јули 1954 година  
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,  
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михајло Ѓорѓевиќ, с. р.

Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство, што извршеното сравнување текстот на Упатството за измени и дополненија на Упатството за примена на контните планови на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), со изворниот текст, утврди дека во објавениот текстот се поткрала долу цитираната грешка, и дава

### ИСПРАВКА

#### НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИТЕ ПЛАНОВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во точ. 3 под в) ст. 2 — по зборот: „(членарината)“ се додаваат на две места зборовите: „на комсрите и“.

Од Државниот секретаријат за работи на народното стопанство, 2 јули 1954 година, Белград.

### РЕШЕНИЈА

Врз основа на точ. 3 од Одлуката за оснивањето и работата на Главниот здравствен совет, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГЛАВНИОТ ЗДРАВСТВЕН СОВЕТ

За членови на Главниот здравствен совет се именуваат:

Др Мариј Авчин, шеф на педијатриската клиника во Љубљана,

Др Драгутин Барковиќ, професор на Фармацевтскиот факултет во Загреб,

Др Радивоје Беровиќ, професор на Медицинскиот факултет во Белград,

Др Јулијана Богичевиќ, професор на Медицинскиот факултет во Белград,

Др Богдан Бреџељ, професор на Медицинскиот факултет во Љубљана,

Др Иван Чулар, професор на Медицинскиот факултет во Загреб,

Др Ернест Грин, Директор на Централниот антивенеричен диспансер во Сараево,

Др Урош Јекиќ, професор на Медицинскиот факултет во Белград,

Др Радмило Јовановиќ, генерал-мајор, професор на Воено-медицинската академија,

Др Франьо Когој, професор на Медицинскиот факултет во Загреб,

Др Милан Краљевиќ, шеф на Одделението за производство серуми и вакцини на Централниот хигиенски завод во Загреб,

Др Војислав Лаврич, професор на Медицинскиот факултет во Љубљана,

Др Маријан Морел, пуковник на ЈНА, директор на Хигиенскиот институт на Воено-медицинската академија,

Др Милутин Нешковиќ, професор на Медицинскиот факултет во Белград,

Др Бошко Никетиќ, професор на Медицинскиот факултет во Скопје,

Др Бојан Периќ, советник на Сојузниот завод за народно здравје,

Др Александар Сабољев, професор на Медицинскиот факултет во Сараево,

Др Јездимир Студиќ, пуковник на ЈНА, професор на Воено-медицинската академија,

Др Андрија Штампар, професор на Медицинскиот факултет во Загреб,

Др Коста Тодоровиќ, професор на Медицинскиот факултет во Белград,

Др Синиша Тасовац, професор на Медицинскиот факултет во Белград.

Б. бр. 891

9 јули 1954 година

Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар,  
Вољко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,  
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 16 од 8 мај 1954 година објавува:

Уредба за организацијата и работењето на Извршниот совет;

Уредба за организација на Републичкиот совет за просвета и култура;

Одлука за определување самоуправни установи, стручни и општествени организации што избираат свои претставници за Републичкиот совет за просвета и култура;

Наредба за заштита и ограничување сечењето на ореови стебла;

Упатство за начинот на водење евиденција на недвижниот општонароден имот;

Исправка на Наредбата за определување норми на данокот на промет на дрвните производи од гранката 313 — експлоатација на шумите.

### СОДРЖИНА:

|                                                                                                                                           | Страна |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 393. Уредба за вторите измени и дополненија на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации —                  | 545    |
| 394. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за распределбата на добивката и данокот на добивката на стопанските организации — — — — — | 545    |
| 395. Уредба за дополнувања на Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити — — — — —                              | 546    |
| 396. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за финансиската инспекција — — —                                                          | 546    |
| 397. Одлука за контрахирање на пченката од родот на 1954 година со давање аванси на земјоделските производители — — —                     | 547    |
| 398. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за даночните стопи на данокот на доход за 1954 година — — — — —                           | 547    |
| 399. Одлука за постапката при кредитирањето на градежните работи и инвестиционите испораки на странството — — — — —                       | 548    |

|                                                                                                                                                                                                    | Страна |                                                                                                                                                                                | Страна |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 400. Одлука за условот под кој стопанските организации можат да пуштаат во промет предмети од основните средства определени за производство по задолжувањата на Југословенската народна армија — — | 548    | 420. Решение за утврдување коефициентот за пресметување на разликата во цените при извозот на подинкувани шавни цевки —                                                        | 555    |
| 401. Одлука за утврдување процентите на учеството на постојаните обртни средства во вкупниот износ на просечно користените кредити на стопанските организации — —                                  | 549    | 421. Решение за утврдување коефициентот за пресметување на разликата во цените при извозот на пиритни изгоретини — — —                                                         | 555    |
| 402. Одлука за измени и дополненија на Правилникот за извршување на Законот за „Партизанската споменица 1941“ — — —                                                                                | 549    | 422. Решение за утврдување коефициентот за пресметување на разликата во цените при извозот на гумици за бришење — — —                                                          | 555    |
| 403. Одлука за интересната норма на краткорочните кредити кај банката и на побарувањата на заводите за социјално осигурување по жиро сметката — — — —                                              | 549    | 423. Решение за утврдување коефициентот за пресметување на разликата во цените при увозот на сурови памучни пантлики за машини за пишување — — — — —                           | 555    |
| 404. Одлука за располагање со девизните средства што ќе ги реализираат државните органи и установи, установите со самостојно финансирање, општествените организации и приватните лица — — — —      | 549    | 424. Решение за измени и дополненија на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот — — — — —                                | 556    |
| 405. Одлука за употреба на девизните средства предвидени за нестоковните плаќања во 1954 година за купување стоки од странство — — — — —                                                           | 550    | 425. Решение за измени и дополненија на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —                                   | 556    |
| 406. Одлука за утврдување контингентите на огревното дрво за 1954 година — — — —                                                                                                                   | 550    | 426. Решение за измени и дополненија на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —                                   | 556    |
| 407. Одлука за највисоките цени на дрвото на пењушка — — — — —                                                                                                                                     | 551    | 427. Решение за измени и дополненија на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —                                   | 557    |
| 408. Одлука за примена на економските инструменти на установите со самостојно финансирање што се занимаваат со одгледување и експлоатација на шумите — —                                           | 551    | 428. Решение за измени на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот — — — — —                                                  | 557    |
| 409. Одлука за измена на Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на вештачки ѓубриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазива за земјоделството — — — — —  | 551    | 429. Правилник за стручната спрема на службениците во ресорот на внатрешните работи — — — — —                                                                                  | 557    |
| 410. Одлука за давање надоместување при продажбата на семенска стока за земјоделството — — — — —                                                                                                   | 552    | 430. Правилник за измена на Правилникот за одделниот додаток на службениците во ресорот на внатрешните работи — — — —                                                          | 559    |
| 411. Одлука за овластување Одборот за стопанство да ги одобрува износите за купување лиценци во странство од општествените резерви — — — — —                                                       | 552    | 431. Наредба за определување групите стопански организации што поднесуваат времени пресметки во продолжениот срок — — —                                                        | 559    |
| 412. Одлука за ослободување од таксите на арионацијата на имотот на приватните лица — — — — —                                                                                                      | 552    | 432. Наредба за определување групите стопански организации што можат да имаат пресметковен период од една година — —                                                           | 560    |
| 413. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на индустриски производи за морското и езерското рибарство — — — — —                               | 553    | 433. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за наплата на данокот при исплатата на сметките на приватни лица — —                                                         | 560    |
| 414. Одлука за давање кредити за дополнителните обртни средства на апотеките и здравствените установи — — — — —                                                                                    | 553    | 434. Упатство за книжење резултатите на проценката на основните средства на земјоделските задруги — — — — —                                                                    | 560    |
| 415. Решение за овластување народните одбори на околиците (градовите) за определени групи претпријатија да можат да ги наголемат износите на пресметковните плати — — — — —                        | 553    | 435. Правилник за регулирање на работните односи со лицата што вршат поштенска, телеграфска и телефонска служба врз основа на договор — — — — —                                | 562    |
| 416. Решение за утврдување контингентите за извоз свињи и свињско месо, на говеда и говедско месо — — — — —                                                                                        | 554    | 436. Упатство за распоредот на железничкиот персонал на работници и службеници и за степенот на нивната стручна спрема, со цел да се определи новиот пензиски разред — — — — — | 564    |
| 417. Решение за измена на Решението за дозвола за извоз определена количина отпадци од преработена сурова нафта (уље за горење) — — — — —                                                          | 554    | 437. Петти конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд — — — — —                                                                          | 566    |
| 418. Решение за дозвола за извоз определена количина плинско уље — — — — —                                                                                                                         | 554    | 438. Објава на Сојузната изборна комисија за потврдениите кандидатури за избирање народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина — — — —                   | 567    |
| 419. Решение за одредување извозниот контингент за подинкувани шавни цевки — —                                                                                                                     | 555    | Исправка на Упатството за измени и дополненија на Упатството за примена на контните планови на стопанските организации — — — — —                                               | 567    |